



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

9637
Zavod za zaštitu na spomenika,
na kultura na grad
91000 Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на опште-строното кинтовалство 65302-607-19649

Четврток, 22 јануари 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 3 динари. Аконтацијата на претплата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Улина Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

20.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 јануари 1981 година.

П бр. 59

21 јануари 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80 и 63/80), во Тарифата на основниот данок на промет се вршат следните измени и дополненија:

1) во тар. број 1 стапката „14%“ се заменува со стапка: „17,40%“.

2) во тар. број 2 став 1 точка 2 стапката: „53,66%“ се заменува со стапка: „59,39%“, стапката: „53,39%“ — со стапка: „62,23%“, а стапката: „55,09%“ — со стапка: „62,22%“.

Во став 2 точка 2 по зборот: „железничкиот“ се додаваат записка и зборовите: „поморскиот, речниот и езерскиот“, а по зборовите: „шински возила“ се додаваат зборовите: „и пловни објекти“.

Во точка 8 стапката: „7,73%“ се заменува со стапка: „15,65%“.

Точка 9 се менува и гласи:

„9) масло за горење, и тоа:

— лесно (Л)	15,78%
— средно (СР)	16,80%
— тешко (Т)	19,20%
— тешко металуршко (ТМ 1)	15,83%
— тешко металуршко (ТМ 2)	18,07%

3) Во тар. број 5 точка 1 стапката: „3 динари“ се заменува со стапка: „4 динари“.

Во точка 2 стапката: „7 динари“ се заменува со стапка: „9 динари“.

Во точка 3 стапката: „50 динари“ се заменува со стапка: „62 динари“.

Во точка 4 стапката: „1 динар“ се заменува со стапка: „2 динари“.

4) во тар. број 7 точка 1 стапката: „100%“ се заменува со стапка: „125%“.

Во точка 2, алинеја прва, стапката: „0,25 динари“ се заменува со стапка: „0,32 динари“, а во алинеја втора стапката: „500%“ — со стапка: „623%“.

5) во тар. број 8 став 1 стапката: „60%“ се заменува со стапка: „75%“.

Во став 2 стапката: „90%“ се заменува со стапка: „112%“.

6) во тар. број 9 став 1 во точка 1 стапката: „30%“ се заменува со стапка: „37%“, во точка 2 стапката: „45%“ — со стапка: „56%“, во точка 3 стапката: „60%“ — со стапка: „75%“, а во точка 5 стапка: „75%“ — со стапка: „93%“.

Точка 6 се менува и гласи:

„6) по стапка од 134% на прометот на сурово, пржено и мелено кафе и на екстракти на кафе“.

7) во тар. број 10 став 1 стапката: „20%“ се заменува со стапка: „25%“, а во став 2 точка 2 стапката: „67%“ — со стапка: „83%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

21.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80 и 63/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 55/79, 7/80, 27/80, 30/80 и 38/80) во член 1 став 1 точка 1 стапката: „61,79%“ се заменува со стапка: „69,79%“, а стапката: „61,19%“ — со стапка: „67,57%“.

Член 2

Во член 16 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња, за чие производство важат југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за цигарите:

— чија цена е до 17 динари	69,12%
— чија цена е над 17 до 18 динари	69,89%
— чија цена е над 18 до 20 динари	70,50%
— чија цена е над 20 динари	73,61%

2) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња, за чие производство важат југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет за производи и тоа за цигарите што спаѓаат во:

— I квалитетна група	67,45%
— II квалитетна група	66,09%
— IIIа квалитетна група	64,86%
— IIIб квалитетна група	61,17%
— IV квалитетна група	52,74%.

Член 3

По член 1г се додава нов член 1д, кој гласи:

„Член 1д

За прометот на следните производи од точка 1 тар. број 4 на Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

1) пиво	50%
2) природни ракии и вињаци	25%
3) други алкохолни пијачки	56%

Одредбите на забелешката кон тар. број 4 од Тарифата се применуваат и на прометот на производите од овој член“.

Член 4

Се овластува Сојузниот комитет за законодавство да утврди пречистен текст на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 19

15 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звонко Драган, с. р.

22.

Врз основа на чл. 59 и 64 став 1, во врска со чл. 60 и 84 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

1. Организациите на здружен труд што произведуваат деривати на нафта своите постојни продажни цени за одделни деривати на нафта можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа за:

Диа/лит.

1) моторен бензин:	
— од 86 октани	11,354
— од 98 октани	12,814
2) гасно масло — дизел гориво:	
Д-1	11,023
Д-2	10,741
Д-3	10,610
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	10,741
4) масло за горење-лесно-специјално (ЛС)	10,589
5) масло за горење-мазут:	Дин/kg
— лесно (Л)	6,365
— средно (СР)	6,257
— тешко металуршко (ТМ-1) и средно металуршко	6,829
— тешко (Т)	5,169
— тешко металуршко (ТМ-2)	5,634
6) примарен бензин	11,976
7) млазно гориво (ГМ-1)	11,923
Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цените на млазното гориво (ГМ-1);	
8) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан смеса)	9,910
Цените на другите течни горива се формираат во паритет со цените на пропанот и бутанот;	
9) битумен 40/200;	7,988
Цените на другите битумени се формираат во паритет со цената на битуменот 40/200;	
10) аромати:	
— бензен	17,938
— толуен	14,654
— МП-ксилен	14,654
— О-ксилен	15,912
— етил-бензен	23,235

Организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка можат постојните продажни цени за другите деривати на нафта: петролеј (моторен, за осветление, сигнален), специјални бензини, и авио-бензини, white шпирит, петрол-кокс, парафин, базични масла, рафинати и дестилати, да ги зголемат до 14,14%.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на промет на деривати на нафта од точка 1 став 1 одредби под 1 до 4 на оваа одлука ќе ги формираат продажните цени на мало така што на цените од точка 1 на оваа одлука за тие производи франко пумпна станица ќе додадат:

1) 0,60 динари за еден литар моторен бензин;
2) 0,50 динари за еден литар гасно масло — дизел гориво, масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно-специјално (ЛС).

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на промет на деривати на нафта од точка 1 став 1 одредби под 5, 6, 7, 9 и 10 на оваа одлука ќе ги формираат продажните цени на мало така што на цените од точка 1 на оваа одлука за тие производи франко натоварено во вагон, автоцистерна или танкер, ќе го додадат износот на трошоците на прометот што постојат на ден 3 август 1979 година.

За пропан, бутан, пропан-бутан смеса и за другите течни гасови (точка 1 став 1 одредба под 8) организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на тие производи ќе ги формираат продажните цени на мало, така што на цената од точ-

ка 1 на оваа одлука ќе ги додадат вкупните трошоци на прометот, што постојат на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Учеството за покривање на трошоците во пресметот од ст. 1 и 2 на оваа точка го претставуваат вкупниот износ од кој сите организации на здружен труд што се занимаваат со работите на промет на деривати на нафта од ст. 1 и 2 на оваа точка, на големо и на мало, ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.

4. Во цените од точка 1 став 1 одредби под 1 до 5 и 7 на оваа одлука е вклучен износот од 0,45 динари за еден килограм за посебни намени, во согласност со закон.

5. На цените формирани според точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука се додава основниот данок на промет на производи и надоместот за патишта, во согласност со прописите од надлежните органи на општествено-политичките заедници.

6. Оваа одлука останува во сила додека не се променат, односно не се подобрат приликите на пазарот на наредна шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за максималните цени за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/80) во делот што се однесува на производите опфатени со точка 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 21

20 јануари 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

23.

Врз основа на чл. 59 и 64 став 1, во врска со чл. 60 и 84 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. Цените за цигари — пакување од 20 парчиња во продажбата на мало се формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за цигари:

	Динари
— I квалитетна група	14,50
— II квалитетна група	12,80
— IIIa квалитетна група	10,90
— IIIb квалитетна група	9,40
— IV квалитетна група	7,30

Во цените од став 1 на оваа точка е вклучен основниот данок на промет на производи.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот и другите орга-

низации што продаваат цигари имаат право на име учество за покривање на трошоците на прометот да наплатат до 7% од цената на цигарите од точка 1 на оваа одлука.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот и другите организации што продаваат цигари на големо, односно на мало (во натамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани — граѓаните што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани), што цигари продаваат на мало ќе ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо, односно на мало за цигарите на залихи, и тоа:

1) за екстра цигари, за чие производство не важат југословенските стандарди, и тоа за:

	Дин/за пакување од 20 парчиња
а) „Marlboro“	5,00
б) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, и „Milde Sorte-box“	6,00
в) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentauro“, „Montenegro“	4,00
г) „Bond“, „Oskar“, „Bond-street-mild“	4,00
д) „Filter Drina“, „Zodiak“, „Filter CD“, „Adria-export“, „Golf“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Conzul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran-box“	4,00
ф) „Republika“, „Ronhill-export“, „Am-basada Internacional“	2,00

2) за цигари за чие производство важат југословенските стандарди, и тоа:

	Дин/за пакување од 20 парчиња
— I квалитетна група	3,50
— II квалитетна група	3,10
— IIIa квалитетна група	2,70
— IIIb квалитетна група	2,20
— IV квалитетна група	1,80

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества на цигарите од точка 3 на оваа одлука затечени на 21 јануари 1981 година, како и на сите количества на тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од организациите на здружен труд што произведуваат цигари, односно од добавувачите (стоки на пат).

5. Организациите и имателите на дуќани се должни од вкупно пресметаниот износ според точка 3 на оваа одлука настанат со зголемување на цените на залихи и на стоците на пат, да го издвојат зголемениот износ на данокот на промет настанат со пресметување на тој данок врз цените на цигарите утврдени со оваа одлука и тој износ да го уплатат на сметката бр. 840-2117 — Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. бр. 3 од Тарифата на основниот данок на промет).

Данокот на промет што организациите и имателите на дуќани се должни да го уплатат на сметката од став 1 на оваа точка, изнесува:

1) за екстра квалитетни цигари, за чие производство не важат југословенските стандарди, и тоа за:

	Дин/за пакување од 20 парчиња
а) „Marlboro“	4,05
б) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, „Milde Sorte-box“	4,77
в) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentaur“, „Montenegro“	2,98
г) „Bond“, „Oskar“, „Bond-street-mild“	2,81
д) „Filter Drina“, „Zodijak“, „Филтер CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatia“, „Adria export“, „Golf“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran-box“	3,12
ђ) „Republika“, „Ronhill-export“, „Ambasada International“	1,31

2) за цигари за чие производство важат југословенските стандарди, и тоа:

— I квалитетна група	2,76
— II квалитетна група	2,46
— IIIa квалитетна група	2,17
— IIIb квалитетна група	1,71
— IV квалитетна група	1,31

Од вкупно пресметаниот износ според одредбите на точка 3 од оваа одлука, за цигарите на залики и за стоките на пат, организациите се должни да ги издвојат и да ги водат на контото на временските разграничувања следните износи, и тоа:

1) за екстра-квалитетни цигари, за чие производство не важат југословенските стандарди, и тоа за:

	Дин/за пакување од 20 парчиња
а) „Marlboro“	0,95
б) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, „Milde Sorte-box“	1,23
в) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentaur“, „Montenegro“	1,02
г) „Bond“, „Oskar“, „Bond-street-mild“	1,19
д) „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatia“, „Adria export“, „Golf“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Consul“, „Mul-	

tifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran-box“

Дин/за пакување од 20 парчиња

0,88

ђ) „Republika“, „Ronhill-export“, „Ambasada International“

0,69

2) — цигарите за чие производство важат југословенските стандарди, и тоа:

— I квалитетна група	0,74
— II квалитетна група	0,64
— IIIa квалитетна група	0,53
— IIIb квалитетна група	0,49
— IV квалитетна група	0,49

6. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според точка 4, односно точка 5 од оваа одлука или ако во пописот на залихите и стоките на пат не ги прикаже точните податоци за тие стоки.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

7. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи според точка 4 односно точка 5 од оваа одлука или ако во пописот на залихите и стоките на пат не ги прикаже точните податоци за тие стоки.

8. Оваа одлука останува во сила додека не се промени, односно не се подобрат приликите на пазарот, а најдолго шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/80).

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 20

21 јануари 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звонко Драган, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
20. Закон за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	133
21. Уредба за измена и дополнење на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — —	133
22. Одлука за формирање на цените за деривати на нафта — — — — —	134
23. Одлука за формирање на малопродажните цени за цигари — — — — —	135

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пон. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Бестрадеки издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.